



ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ODA E MJEKËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Партизански одреди бр.3, Скопје

Partizanski odredi nr.3, Shkup

+ 389 2 31 24 066

+ 389 2 32 39 060

e-mail: lkm@lkm.org.mk

www.lkm.org.mk

Б А Р А Њ Е
за промена на податоци во Регистар на лекари

Регистарски број:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Име, татково име, презиме

ЕМБГ _____

Моминско презиме

Промена на презиме (потребно и копија од венчаница)

2. Адреса на постојано живеење (улица и број)

Место (поштенски број) _____

3. Адреса на привремено живеење (улица, број)

Место (поштенски број) _____ Телефон _____

4. Телефон:

домашен _____ телефон на работа _____

Мобилен: _____ Е-адреса _____

5. Семејна (брачна) состојба

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ ВО СЛУЖБАТА

6. Тип на вработување (заокружи):

- а) постојано вработен/а
в) вработен/а на одредено време
- б) дополнителна работа
г) невработен/а

7. Име и наслов на установата или ординацијата на сегашното вработување

Адреса на установа/ординација:

улица _____ место _____

8. Датум на сегашното вработување од

С к о п ј е

Потпис на подносителот

- ✓ Личните податоци наведени во пријавата задолжително се пополнуваат, во спротивно, лекарот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.
- ✓ За веродостојноста на податоците во пријавата подносителот сноси одговорност согласно позитивните законски прописи.
- ✓ Лекарот е должен да ги пријави сите промени на податоците што ги наведува во пријавата во рок од 15 дена од настанатата промена. Субјектот на личните податоци наведени во барањето има право на пристап до личните податоци. Податоците наведени во пријавата ќе се користат за Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината согласно Законот за здравствената заштита.
- ✓ Субјектот на личните податоци има право да бара од контролорот на личните податоци да ги дополни, измени, избрише или да го спре користењето на податоците, ако податоците се нецелосни, неточни или не ажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.